



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830 24  
Sluzbeni vespnik SR  
Makedonija

91001 Skopje  
fab 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Сабота, 29 јуни 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 32

ГОД. XLI

Цена на овој број е 15 динари. – Претплата за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

433.

Врз основа на член 4 став 1 точка 5 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРОДАВАЊЕ НА ТРИЦИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЗА ПЧЕНИЦА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на пченица се должни на индивидуалните производители на пченица, по нивно барање, непосредно или преку организациите на здружен труд од кои пченицата е купена да им продаваат трици во количество најмалку 10% од пченицата на родот од 1985 година.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година.

Е. п. бр. 213  
27 јуни 1985 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

434.

Врз основа на член 277 став 2 од Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/78), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА

1. Во Одлуката за височината на стапката на затезната камата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/82, 40/83, 53/84 и 15/85), во точка 1 зборовите: „од 71%“ се заменуваат со зборовите: „од 84%“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година.

Е. п. бр. 214  
27 јуни 1985 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

435.

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБА НА ПЧЕНИЦАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ЗА ИСХРАНА НА ДОБИТОК

1. На организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на добиточна храна, односно со одгледување на добиток, им се забранува за производство на добиточна храна, односно за исхрана на добиток да употребуваат пченица и пченично брашно.

2. По исклучок од одредбата од точка 1 на оваа одлука, Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, во спогодба со Сојузниот комитет за земјоделство може да одобри пченицата да се користи за исхрана на риби во рибници, како и пченицата кога не е пододна за човечка исхрана поради тоа што значително отстапува од пропишаниот квалитет, да се користи за производство на добиточна храна.

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година.

Е. п. бр. 215  
26 јуни 1985 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

436.

Врз основа на член 27 став 2 точка 2 и став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 50/83 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ШТО Е ОСЛОБОДЕНА ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 27 СТАВ 2 ТОЧКА 2 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

1. Се утврдува опремата што е ослободена од плаќање царина врз основа на член 27 став 1 точка 2 од Царинскиот закон, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	На и м е н у в а њ е
1	2
85.15/1	Предаватели и примопредаватели Ех – VHF радио-предаватели и приемници за врска земја-воздух со антена и припаѓачки прибор (VHF панел, приклучна плочка, звучник, прекинувачка единица, прекинувачка плочка, работна резервна единица, кабинет на приемникот, прекинувачки кабинет, работни плочки)
85.15/9	Радио-навигациони помошни уреди, радар и радио-уреди за далечинско управување Ех – Метеоролошки радар WSR-74
85.23/2г	Телекомуникациони коаксијални кабели Ех – Кабел FKKN 15x2x0,18 – Коаксијален кабел RG 213/U

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се применува на увозот што се врши во 1985 година.

Е. п. бр. 210  
23 мај 1985 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Замљарич, с. р.

#### 437.

Врз основа на чл. 22 и 32 став 1 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

#### ОДЛУКА

##### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/84, 52/84, 69/84, 16/85 и 26/85), во точка 2 став 1 процентот: „67%“ се заменува со процентот: „70%“.

Во став 2 во одредбата под 1 процентот: „46%“ се заменува со процентот: „48%“, во одредбата под 2 процентот: „48%“ се заменува со процентот: „50%“, а во одредбата под 3 процентот: „50%“ – со процентот: „52%“.

2. Во точка 3 процентот: „80%“ се заменува со процентот: „84%“.

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година.

О.бр. 45  
21 јуни 1985 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Радован Макиќ, с. р.

#### 438.

Врз основа на член 7 став 2, во врска со член 17 став 7, член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84) во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

#### ОДЛУКА

##### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Одлуката за надомест за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките и на други финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/84, 52/84, 20/85 и 26/85), во точка 1 став 1 процентот: „0,219%“ се заменува со процентот: „0,230%“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година.

О.бр. 46  
21 јуни 1985 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Радован Макиќ, с. р.

#### 439.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 65 од Законот на Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84 и 21/85), Одлуката за остварувањето на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/85) и точка 7 од Одлуката за критериумите за замена на кредитите од примарната емисија за селективни намени со монетизација со селективно обележје („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/83), Советот на гувернерите донесува

#### ОДЛУКА

##### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1985 година („Службен

лист на СФРЈ”, бр. 12/85, 15/85 и 25/85), во точка 16 став 2 се менува и гласи:

„Примарната емисија од став 1 на оваа точка банките можат да ја користат по основ на пласманите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд – производители на стоки за извоз по пат на монетизација врз основа на договор со странски нарачувачи и на пријави за склучени извозни работи заверени од народната банка. Покрај оваа документација народната банка, по потреба, може од банката да бара да ѝ поднесе и друга документација со која ги докажува трошоците, структурата, обемот и динамиката на вложувањата во производството и подготвувањето на стоките за извоз.”

2. Во точка 25 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од став 1 на оваа точка, во периодот од 1 јули до 31 октомври 1985 година банките можат да ја користат примарната емисија за монетизација на вложувањата во сезонските залихи на домашната пченица – во височина од 70% од состојбата на нивното побарување од организацијата на здружен труд по основ на монетизацијата за тие залихи.”

3. Во точка 29 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„По исклучок од став 1 на оваа точка, во периодот од 1 јули до 31 октомври 1985 година банките можат да ја користат примарната емисија за монетизација на вложувањата во формирањето на стоковни резерви на пченицата од домашно производство – во височина од 70% од состојбата на нивното побарување од организациите на здружен труд односно од други општествено-правни лица кај кои се формираат тие резерви.”

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година.

О. бр. 47  
26 јуни 1985 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Радован Макиќ, с. р.

440.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25, член 33 и чл. 61 и 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со одредбите на Одлуката за критериумите за замена на кредитите од примарната емисија за селективни намени по пат на монетизација со селективно обележје („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/83), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ, ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА**

1. Во Одлуката за општите услови, за начинот и постапката за користење и враќање на примарната емисија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/84 и 10/85), во точка 7 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Банката може, во согласност со својата ликвидност, а во рамките на утврдената можност за користење на примарната емисија врз основа на пропишаните стапки на ресконто и на поднесената документација, привремено да ги враќа и повторно да ги користи вратените средства на примарната емисија.”

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година.

О. бр. 48  
26 јуни 1985 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Радован Макиќ, с. р.

441.

Врз основа на член 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во врска со чл. 42 до 54 од Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/78 и 15/80), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Во Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/83 и 66/84) во точка 2 став 1 зборовите: „годишно наназад” се бришат, а зборовите: „од 91 ден” се заменуваат со зборовите: „од 31 ден”.

Став 2 се менува и гласи:

„Благајничките записи од став 1 на оваа точка се издаваат до вкупен износ од 32.000.000.000 динари, во апоени од 10.000.000; 20.000.000; 50.000.000; 100.000.000 и 500.000.000 динари.”

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година.

О. бр. 50  
26 јуни 1985 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Радован Макиќ, с. р.

442.

Врз основа на чл. 24 и 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/84), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1985 ГОДИНА**

1. Заради остварување на задачите на монетарно-кредитната политика што ја спроведуваат Народната банка

на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, како и банките со својата деловна политика, во поглед на усогласувањето на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките утврдени во точ. 2 до 4 на Одлуката на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година, со оваа одлука се регулираат обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на основните и на здружените банки (во натамошниот текст: банките).

2. Во согласност со одредбата на точка 1 од оваа одлука банките во периодот од 1 јули до 30 септември 1985 година, ќе обезбедат:

1) порастот на нивната нето домашна актива да изнесува најмногу до:

- 6,0% на 31 јули;
- 7,0% на 31 август;
- 8,0% на 30 септември;

2) порастот на нивните динарски пласмани да изнесува најмногу до:

- 9,4% на 31 јули;
- 10,2% на 31 август;
- 11,0% на 30 септември;

3) порастот на нивните други кредити и побарувања во девизи од точка 7 потточка 2 под г) на оваа одлука да изнесува најмногу до 2,0% на 30 септември 1985 година.

Банките се должни во периодот јули – септември да обезбедат дневно усогласување на порастот на динарските пласмани со утврдените месечни рамки од став 1. на одредбата под 2 на оваа точка.

При утврдувањето на порастот на нето домашната актива и на другите кредити и побарувања во девизи, во смисла на став 1 од оваа точка, не се зема предвид ефектот на прометаната на курсот на динарот.

Порастот на нето домашната актива, на динарските пласмани и на другите кредити и побарувања во девизи, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета во однос на нивната книговодствена состојба на 31 декември 1984 година, според образецот КНБ-БИФО.

За износот на непокриеното пречекорување на динарските пласмани на 31 декември 1984 година се намалува износот на можниот пораст на пласманите од став 1 на одредбата под 2 од оваа точка.

3. Банките што даваат кредити за извоз на стоки и услуги, можат својата нето домашна актива и вкупните динарски пласмани да ги зголемат над порастот утврден во точка 2 став 1 на одредбите под 1 и 2 од оваа одлука, и тоа:

1) за износот на порастот на кредитите за текушт извоз вклучувајќи ги и кредитите за производство и подготовка за извоз (без кредитите чиј рок на наплата е одложен и пласманите од средствата на Југословенската банка за меѓународна економска соработка), а најмногу до: 9% на 31 јули, 10,5% на 31 август и 12% на 30 септември 1985 година, во однос на книговодствената состојба на тие кредити на 31 декември 1984 година;

2) за износот на порастот на кредитите за извоз по основ на побарувањата чија наплата е одложена во согласност со посебни прописи, а најмногу до: 15% на 31 јули, 20% на 31 август и 29% на 30 септември 1985 година, во однос на книговодствената состојба на тие кредити на 31 декември 1984 година;

3) за износот на порастот на кредитите за извоз на капитални блага и изведување на инвестициони работи во странство на кредит во делот што се кредитира од средствата на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, а најмногу до: 10,0% на 31 јули, 12,0% на 31 август и 14,4% на 30 септември 1985 година, во однос на книговодствената состојба на тие кредити на 30 јуни 1985 година.

4. Банките што даваат пласмани за сезонските залихи на домашна пченица од родот во 1985 година можат да ја зголемат својата нето домашна актива и вкупните динарски пласмани над порастот утврден со точка 2 став 1 на

одредбите под 1 и 2 од оваа одлука, за износот на порастот на пласманите за производство и залихи на пченица над процентот од точка 2 став 1 на одредбата под 2 од оваа одлука, под услов пласманите за производство и залихи на пченицата да се наплатуваат во согласност со пропишаните рокови односно со стварната состојба на залихите и да не го отстапуваат неискористениот дел од порастот на пласманите во смисла на точка 10 од оваа одлука.

Банките што оствариле пораст на пласманите за сезонските залихи на пченицата во смисла на став 1 од оваа точка, се должни тој пораст динамички да го усогласат така што тој да биде во рамките на пропишаниот можен пораст на нето домашната актива и на динарските пласмани на 30 ноември 1985 година.

5. Банките што даваат пласмани за станбено-комунална изградба можат својата нето домашна актива и вкупните динарски пласмани да ги зголемат над порастот утврден во точка 2 став 1 на одредбите под 1 и 2 од оваа одлука, за износот на порастот на тие кредити над процентот од точка 2 став 1 на одредбата под 2 од оваа одлука, а најмногу до: 1% на 31 јули, 2% на 31 август и 3% на 30 септември 1985 година, во однос на состојбата на тие кредити на 31 декември 1984 година.

6. Во рамките од точка 2 став 1 на одредбите под 1 и 2 од оваа одлука, банките со својата деловна политика ќе обезбедат:

1) приоритет на пласманите за финансирање на текуштата репродукција;

2) инвестиционите кредити на банките во основните средства на корисниците на општествени средства побавно да се зголемуваат во однос на утврдените рамки на порастот на вкупните пласмани на банките, со тоа што во рамките на тоа да се обезбеди побрз растеж на инвестиционите кредити на банките во основните средства за приоритетни намени.

Во рамките на порастот на инвестиционите кредити на банките од став 1 на оваа одредба, инвестиционите кредити на банките за други намени можат да се зголемуваат најмногу до 2,0% на 30 септември 1985 година во однос на нивната книговодствена состојба на 31 декември 1984 година.

7. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, ги опфаќа:

1) динарските пласмани;

2) девизните пласмани, и тоа:

а) побарувањата во девизи од организациите на здружен труд настанати по основ на користењето на странски кредити, во смисла на Законот за заемно определување на стоконите кредити во странство во 1983, 1984 и 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/83, 35/83, 22/84 и 71/84);

б) инвестиционите кредити на банките од средствата на кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и ЕУРОФИМ-а,

в) ССС кредити за увоз на стоки;

г) други кредити и побарувања во девизи;

3) друга актива и пасива во нето износ.

8. Под динарски пласмани на банките, во смисла на точка 2 од оваа одлука, се подразбираат динарските пласмани што банката им ги дава на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица, на интерните банки, на граѓанските правни лица и граѓаните, освен динарските пласмани што им ги даваат на банките, на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, на Пазарот на пари и хартии од вредност и на Поштенската штедилница.

9. Под инвестициони кредити на банките во основните средства на корисниците на општествени средства за приоритетни намени, во смисла на точка 6 став 1 од одредбата под 2 на оваа одлука се подразбираат кредитите на банките: за објектите што ќе придонесат за зголемувањет на извозот на стоки и услуги и за порационалната супституција на увозот, за производството на енергија од до-

машини извори, за производството на храна, за производството и набавка на шински возила и бродови, за развој на малото стопанство, како и за модернизација и реконструкција на капацитетите заради подобрување на нивното технолошко ниво во дејностите од значење за побрзо структурно приспособување на стопанството, со истовремено започнување на неопходната изградба на нови објекти заради обезбедување на континуитет на производството, посебно во областа на енергетиката и за изградба на објекти на водоснабдувањето, што се неопходни заради спречување на поголеми растројства во снабдувањето со вода.

10. По исклучок, во рамките на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките, во смисла на точ. 2 до 9 од оваа одлука, обврската за ограничување на порастот нема да се применува на:

1) пласманите на банките од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на пласманите за обнова и изградба на подрачјата погодени од земјотреси, на пласманите од дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на САП Косово, а најмногу до височината на остварениот прилив на средствата за тие намени во согласност со законите и другите прописи;

2) инвестиционите кредити на банките од средствата на кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и ЕУРОФИМ-а;

3) побарувањата во девизи од организациите на здружен труд настанати по основ на користење на странски кредити, во смисла на Законот за заемно определување на стоконите кредити во странство во 1983, 1984 и 1985 година и ССС кредити за увоз на стоки, кои според посебен заклучок на Сојузниот извршен совет, во поглед на нивното изземање од обврската за ограничување, се издначуваат со стоконите кредити од оваа одредба.

Банките што ги имаат пласманите од став 1 на оваа точка се должни да обезбедат посебно следење на тие пласмани во своите книговодствени евиденции.

11. Банките можат меѓусебно да си го отстапуваат неискористениот дел од порастот на динарските пласмани до обемот на пропишаниот пораст утврден за секој месец, во смисла на точка 2 став 1 на одредбата под 2 и став 5 од оваа одлука.

Банките што не ќе остварат пораст на пласманите за извоз на стоки и услуги во смисла на точка 3 одредба под 1 од оваа одлука можат да им го отстапат на други банки износот на неискористениот дел од порастот на пласманите во смисла на таа одредба под услов тоа отстапување да се врши наменски само за давање на пласманите за извоз наведени во точка 3 одредба 1 на оваа одлука.

Наменското отстапување на неискористениот дел од порастот на пласманите за извоз во смисла на став 2 од оваа точка можат да го вршат и банките од став 6 на оваа точка.

Банките што не ќе остварат пораст на другите кредити и на побарувањата во девизи во смисла на точка 2 став 1 на одредбата под 3 од оваа одлука можат да им го отстапат на други банки износот на неискористениот дел од порастот на пласманите во смисла на таа одредба под услов тоа отстапување да се врши наменски само за давање на други кредити во девизи.

Банките меѓусебно си го отстапуваат односно го примаат неискористениот дел од порастот на динарските пласмани, во смисла на оваа точка, однапред до 25% во месецот, со тоа што периодот за кој го отстапуваат не може да биде пократок од 20 дена. За отстапениот односно примениот дел на неискористениот пораст на динарските пласмани банката е должна да ја извести надлежната народна банка во рок од 3 дена од денот на отстапувањето односно примањето на неискористениот дел на можниот пораст на динарските пласмани, и тоа со доставување на фотокопија од договорот или самоуправната спогодба за меѓусебното отстапување и примање на неискористениот дел од порастот на динарските пласмани склучен меѓу

банките или помеѓу здружените банки и основните банки членки на таа здружена банка.

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 10 став 1 на одредбата под 1 од оваа одлука е поголем од порастот предвиден во точка 2 став 1 на одредбата под 2 од оваа одлука не можат да го отстапат неискористениот дел од можниот пораст на динарските пласмани, освен ако отстапувањето се врши меѓу банките во рамките на иста здружена банка од територијата на републиката односно на автономната покраина или помеѓу банките во рамките на исто здружение на банкарските организации.

12. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите од оваа одлука, банките се должни на надлежната народна банка да ѝ доставуваат извештај за остварениот пораст на нето домашната актива и на динарските пласмани, спрема книговодствената состојба на крајот на секој месец. Тие извештаи се доставуваат во рокот пропишан за доставување на билансот на банката. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ѝ доставуваат на Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на нето домашната актива и за динарските пласмани на банките на ниво на републиките односно на автономните покраини и по еден примерок на примените индивидуални извештаи на банките во рок од 5 дена од истекот на рокот за доставување на билансите на банките.

Народната банка на Југославија во рок од 5 дена од денот на приемот на збирните извештаи од став 1 на оваа точка ќе им достави на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини обединет збирен извештај за сите републики и автономни покраини.

13. Извештаите од точка 12 на оваа одлука банките ќе ги доставуваат според упатствата и на образецот што го пропишува Народна банка на Југославија.

14. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година.

О. бр. 51  
26 јуни 1985 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Радован Макиќ, с. р.

#### 443.

Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на СФРЈ, во врска со точка 17 од Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1985 година („Службен лист на СФРЈ” бр. 71/84), Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини склучуваат

### ДОГОВОР

#### ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ОТКУП НА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА

##### Член 1

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, со овој договор да ги утврдат заедничките обврски, одговорности и мерки со организиран откуп на пченица од родот на 1985 година на единствениот југословенски пазар да се откупат околу 3,2 милиони тони пченица или 63,6%. По републики и автономни покраини откупот на пченица од родот на 1985 година треба да изнесува:

- во илјади тони -

	План за про- изводство во 1985 година	План за откуп во 1985 година	% на откуп 3:2
СР Босна и Херцеговина	450	220	48,9
СР Македонија	261	150	57,5
СР Словенија	165	75	45,5
СР Србија надвор од те- риториите на САП	1.235	600	48,6
СР Хрватска	1.213	710	58,5
СР Црна Гора	9	2	22,2
САП Војводина	1.425	1.360*)	95,4
САП Косово	269	80	29,7
СФРЈ:	5.027	3.197	63,6

## Член 2

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки и активности за поттикнување на организиранот откуп на пченица од родот на 1985 година, вклучувајќи даночни и други олесненија, заради обезбедување на планираниот обем на откупот со кој ќе се задоволат потребите на Југославија.

Учесниците на овој договор се согласни дека откуп на пченица од родот на 1985 година ќе се врши само преку организации на здружен труд што се занимаваат со организирање на производството, со откуп, промет и преработка на пченица.

## Член 3

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки организациите на здружен труд што вршат организиран откуп на пченица од родот на 1985 година на производителите на пченица што продаваат пченица од родот на 1985 година приоритетно и навремено да им обезбедат репродукционен материјал за есенската сеидба во 1985 година (семе, минерално ѓубриво, средства за заштита на растенијата, гориво и добиточна храна).

## Член 4

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да преземаат мерки и активности организациите на здружен труд што се занимаваат со организирање на производството на пченица, со откуп и промет на пченица, да вршат откуп на пченица од родот на 1985 година по договорени цени, и тоа за:

	Дин/kg
1) пченица од I класа	37,00
2) пченица од II класа	36,00
3) пченица од III класа	35,00

Учесниците на овој договор се согласни откупот на пченица да се кредитира по цената од став 1 на овој член и таа цена да служи како основа за пресметка на вредноста на пченицата при утврдувањето на височината на учеството на кредити на банката и кредити од примарната емисија.

Деловните банки не можат да користат кредит од примарната емисија за откуп на пченица ако од својот финансиски потенцијал кредитираат откуп на пченица по цена повисока од цената од став 1 на овој член.

\*) Вклучувајќи и 160.000 тони семенска пченица.

Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина ќе го запре користењето на кредити од примарната емисија на банката и ќе ги наплати сите свои побарувања врз основа на дадените кредити ако утврди дека банката ѝ одобрувала кредит за откуп на пченица на организацијата на здружен труд по повисока цена од цената од овој член.

Заради зголемување на откупот на пченица, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се согласни, во рамките на своите права и должности, да предложат утврдување на единствена откупна премија за пченица од родот на 1985 година во износ од два динари по килограм пченица односно 2,50 динари по килограм брашно. Премијата би им се исплатувала на производителите на пченица кои пченицата ја продаваат по цената од став 1 на овој член.

Единствената откупна премија од два динари по килограм ќе им се исплатува на производителите на пченица при откупот на пченица од родот на 1985 година, а на производителите на брашно кога брашно им продаваат на купувачи од друга република или автономна покраина купувачите на брашно ќе им исплатуваат премија во износ од 2,50 динари за килограм брашно.

## Член 5

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој договор, се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки и активности заради поттикнување на организациите на здружен труд однапред да договараат испораки на пченица или брашно и во меѓусебните односи да ги решат прашањата за начинот на исплата на премии на производителите на пченица од родот на 1985 година за испорачаните количини пченица или брашно, заради рамномерна снабденост на единствениот југословенски пазар.

## Член 6

Учесниците на овој договор се согласни да му предложат на Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија да утврди:

1) стапката на реесконтот за кредитирање на залихите на пченица од родот на 1985 година да се зголеми на 70%, со тоа што за монетарните ефекти од зголемувањето на стапката на реесконтот и ефектите од порастот на цените да се зголемат рамките на примарната емисија. Пресметка на вредноста на залихите на пченица ќе се врши по цените од овој договор согласно со точка 5 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/84);

2) при пропишувањето на ограничување на обемот и динамиката на порастот на плесманите на банките да се овозможи непречено кредитирање на откупот на залихи на пченица од родот на 1985 година.

Реесконтен кредит за кредитирање на залихи можат да користат организациите на здружен труд што пченицата ја користат за производство на брашно, а ја откупуваат по цените од член 4 на овој договор.

Учесниците на овој договор се согласни да се преземат потребни мерки за формирање и на други извори за финансирање на залихи на пченица односно брашно вклучувајќи и средства за регресирање на каматните стапки за држење залихи на тие производи.

## Член 7

Учесниците на овој договор се согласни дека во рамките на своите права и должности ќе преземат мерки, во согласност со прописите, на организациите на здружен труд што не вршат организиран откуп и промет на пченица по цените од член 4 на овој договор да им се одземе правото на сите кредити на банките и дотогаш користените кредити да се наплатат, заради што Сојузниот пазарен

инспекторат и органите на пазарните инспекции на републиките и автономните покраини ќе преземаат ефикасни мерки за контрола и ќе поднесуваат пријави до банките, до народните банки на републиките и до народните банки на автономните покраини заради преземање на мерките од точ. 13 и 15 на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/85).

**Член 8**

Сојузниот извршен совет, како учесник на овој договор, ќе донесе прописи со кои ќе се забрани употреба на пченицата за добиточна храна и со кои ќе се обврзат организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на пченица на индивидуалните земјоделски производители на пченица да им продаваат трици во количина најмалку од 10% од пченицата продадена на таа организација, ако производителот на пченица го бара тоа.

**Член 9**

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки и активности услугите на комбајнирање и вршида да се наплатуваат во пченица и тие количини пченица да им се продаваат на организациите што се занимаваат со организирано производство, откуп, промет и преработка на пченица.

**Член 10**

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да преземат мерки надлежните органи да преземаат со закон предвидени мерки против организациите на здружен труд што продаваат или купуваат пченица а при откупот на пченица не се придржуваат кон одредбите на овој договор или го условуваат прометот на пченица.

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе обезбедат единственост на сите пазарни инспекции во вршењето надзор и преземањето мерки.

**Член 11**

Учесниците на овој договор се согласни дека ќе го следат остварувањето на овој договор и дека петнаесетдневно ќе се известуваат за состојбата и спроведувањето на договорот.

**Член 12**

Во случај на неизвршување на обврските од овој договор, учесниците на овој договор заеднички ќе ги разгледаат причините и последиците од неизвршувањето на тие обврски и навремено ќе преземат мерки заради нивно отстранување и поведување постапка против организациите на здружен труд што не се придржуваат кон одредбите на овој договор.

**Член 13**

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор, како и за измени и дополненија на овој договор.

**Член 14**

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на Сојузниот извршен совет, на

извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини.

Белград, 27 јуни 1985 година

За Сојузниот извршен совет,  
Димитрие Тасиќ, с.р.  
член на Сојузниот извршен совет

За Извршниот совет на Собранието на  
СР Босна и Херцеговина,  
Мирко Пуљиќ, с.р.

За Извршниот совет на Собранието на  
СР Македонија,  
Дургут Едиповски, с.р.

За Извршниот совет на Собранието на  
СР Словенија,  
Метка Одерлап, с.р.

За Извршниот совет на Собранието на  
СР Србија,  
Лука Мячкиќ, с.р.

За Извршниот совет на Саборот на СР  
Хрватска,  
Богдан Јанков, с.р.

За Извршниот совет на Собранието на  
СР Црна Гора,  
Рајко Вукчевиќ, с.р.

За Извршниот совет на Собранието на  
САП Косово,  
Александар Илиќ, с.р.

За Извршниот совет на Собранието на  
САП Војводина,  
Ленке Бертон, с.р.

**СОДРЖИНА :**

	Страна
433. Одлука за задолжително продавање на трици на производителите за пченица — — — — —	1029
434. Одлука за измена на Одлуката за височината на стапката на затезната камата — — — — —	1029
435. Одлука за забрана на употреба на пченицата за производство на добиточна храна и за исхрана на добиток — — — — —	1029
436. Решение за утврдување на опремата што е ослободена од плаќање царина врз основа на член 27 став 2 точка 2 од Царинскиот закон — —	1029
437. Одлука за измена на Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија —	1030
438. Одлука за измена на Одлуката за надомест за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките и на другите финансиски организации — — —	1030
439. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1985 година — — — — —	1030
440. Одлука за дополние на Одлуката за општите услови, за начинот и постапката за користење и враќање на примарната емисија — — — — —	1031
441. Одлука за измени на Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија — — — — —	1031
442. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во периодот од 1 јули до 30 септември 1985 година — — — — —	1031
443. Договор за мерките за организиран откуп на пченица од родот на 1985 година — — — — —	1033

